



# СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛ Т. ЧК. ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, македонски, словенечки и на македонски јазик. — Огласен според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни изданија и огласи 000-3-001-2

Среда, 6 декември 1967

БЕЛГРАД

БРОЈ 49

ГОД. XXIII

Цена на овој број е 0,90 (90) дина. — Претплата за 1967 година изнесува 60 (6.000) дина. — Редакција: Улица Јована Ристича бр. 1. Пошт. Фах 224 — Телефони: централа 50-831, 50-832, 50-833 и 50-834; Служба за претплата 51-732, Продавна служба 51-671

629.

Врз основа на членот 165 точка 2 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/64, 28/66 и 1/67), сојузниот секретар за финансии пропишува

## УПАТСТВО

### ЗА НАЧИНОТ НА ИСКАЖУВАЊЕТО НА ПРИХОДИТЕ И ЗА НИВНОТО РАСПОРЕДУВАЊЕ ВО БУЏЕТОТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКАТА ЗАЕДНИЦА

#### I. СОСТАВ НА БУЏЕТОТ

1. Согласно одредбата на членот 46 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници (во натамошниот текст: Основниот закон), буџетот на општествено-политичката заедница се состои од општ дел и посебен дел.

2. Општиот дел на буџетот содржи:

1) вкупен износ на предвидените приходи и вкупен износ на распоредените приходи; одредби за правата и обврските на органите во извршувањето на буџетот, како и мерки за извршување на буџетот и за одржување на неговата рамнотежа (нормативен дел);

2) искажување на приходите на општествено-политичката заедница од сите извори, според видовите и формите на приходите што на општествено-политичката заедница ѝ припаѓаат според Основниот закон, другите закони и прописите донесени врз основа на закон, како и искажување на распоредот на вкупните приходи на општествено-политичката заедница според основните намени (во натамошниот текст: биланс на буџетот).

3. Во посебниот дел на буџетот поблиску се искажува распоредот на оние приходи што во билансот на буџетот се распоредени во определени (апсолутни) износи согласно членот 48 од Основниот закон. Овој распоред се врши по корисниците односно носителите на средствата и по поблиските намени.

Во посебниот дел на буџетот не се искажува распоредот на приходите што во билансот на буџетот се распоредени во процент од сите или одделни форми приходи (подразбирајќи го тука и распоредот на одделни форми приходи во целина т. е. 100%) во корист на фондовите, посебните сметки или други корисници односно носители на средствата.

#### II. НОРМАТИВЕН ДЕЛ ОД ОПШТИОТ ДЕЛ НА БУЏЕТОТ

4. Нормативниот дел од општиот дел на буџетот, покрај одредбите и податоците од точката 2 на ова упатство, содржи особено:

1) ако распоредот на приходите се врши во процент од сите или одделни приходи — одредби за тоа од кои форми на приходи и кој дел (процент) на тие приходи се распоредува во одделни фондови на општествено-политичките заедници, на одделни посебни сметки, определени корисници односно носители на средствата и на други општествено-политички заедници на име дополнителни средства

или заради финансирање на пренесени функции, без оглед на тоа дали таквиот распоред на приходите е во процент извршен со посебни акти или се врши со тој буџет.

Таквите одредби, на пример (во примерите во ова упатство називите на фондовите и органите и називите на прописите на општествено-политичките заедници се дадени произволно), можат да гласат:

„Од приходите на општинскиот буџет што ќе се остварат во \_\_\_\_\_ година:

(1) на општинскиот комунален фонд му припаѓа 100% од придонесот за користење на градското земјиште според Одлуката за основање општински комунален фонд бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_;

(2) на противпожарниот фонд му припаѓа 100% од делот на сите премии за осигурување што осигурителните заводи според одредбите на членот 43 од Основниот закон за заштита од пожар, ќе го уплатат во корист на приходите на општината;

(3) на резервниот фонд му припаѓа 3% од вкупните приходи на буџетот што ќе се остварат во таа година.

Процентот од претходниот став не се пресметува на вишокот на приходите остварен по завршната сметка на буџетот за претходната година.“;

или:

„На сите општини на територијата на републиката им се отстапува во \_\_\_\_\_ година 100% од републичкиот данок на наследства и подароци што ќе се наплати на територијата на општината — според Законот за утврдување стопата на републичките придонеси и даноци.“;

или:

„На име на општите дополнителни средства на долгу наведениите општини во \_\_\_\_\_ година им се отстапува, и тоа:

— на општините А, Б и В \_\_\_\_\_% од републичкиот придонес од личниот доход од работен однос, што ќе се оствари на територијата на општината;

— на општините Б и Г \_\_\_\_\_% од републичкиот придонес од личниот доход од земјоделска дејност, што ќе се оствари на територијата на општината.“;

2) одредби за тоа по пат на кој инструмент на финансирање ќе се располага со средствата за посебни намени: непосредно од сметката на буџетот — по пат на акредитиви, од посебна сметка на општествено-политичката заедница или од сметката на определен фонд на општествено-политичката заедница, или по пат на фондот на органите на управата.

Таквите одредби, на пример, можат да гласат: „Средствата распоредени во посебниот дел на буџетот за дејностите на општествено-политичките организации, им се пренесуваат на тие организации непосредно од буџетот.“;

или:

„Средствата распоредени за искоренување на маларијата се пренесуваат на посебна сметка на општината и се користат од таа сметка согласно со претсметката за користење на тие средства, што ја донесува советот за здравство по предлог од секретаријатот за здравство. Носител на тие средства е

секретаријатот за здравство. Непотрошените средства до крајот на годината се пренесуваат во наредната година и можат да се користат само за целите предвидени со претсметката.“;

3) одредби за заедничко финансирање на определени општествени потреби и задачи (чл. 100 до 105 од Основниот закон), ако такво финансирање постои, со кои, во смисла на склучените договори за заедничко финансирање, се утврдува дали средствата распоредени за заедничко финансирање од сметката на буџетот на секоја општествено-политичка заедница ќе се пренесуваат на сметката на определен заеднички фонд, на заедничка посебна сметка, на сметка на фондот на една од општествено-политичките заедници што учествуваат во заедничкото финансирање или непосредно на жиро-сметката на приходите на органите или организациите на кои им е доверено намиравањето на определени општествени потреби односно извршувањето на задачи од заеднички интерес.“;

4) други одредби за мерките за извршување на буџетот, како на пример:

„(1) се овластува советот за финансии на собранието на општината во случај на нерамномерно остварување на приходите на буџетот да може да донесе одлука за користење на средствата од резервниот фонд во вид на кредити до височина од \_\_\_\_\_ динари. Користениот кредит ќе му се врати на резервниот фонд од остварените приходи на буџетот најдоцна до 30 ноември;

(2) се овластува советот за финансии на собранието на општината да одлучува за употребата на нераспоредените приходи (текушта буџетска резерва) до износот од \_\_\_\_\_ динари во секој одделен случај.“.

### III. БИЛАНС НА БУЏЕТОТ

5. Билансот на буџетот се изработува според шемата од точ. 7 и 18 на ова упатство.

6. Класификационите броеви (единици) утврдени во шемата за одделни видови, форми и потформи на приходи, како и класификационите броеви утврдени за основните намени, распоредните групи и распоредните подгрупи во општиот распоред на приходите — се задолжителни.

Ако во билансот на буџетот на некоја општествено-политичка заедница не се појавува некој вид, форма или потформа на приход, или во општиот распоред на приходите не се појавува некоја основна намена, распоредна група или распоредна подгрупа — таквите ставки не се искажуваат во шемата на билансот на буџетот, додека другите — наредните видови приходи во билансот на буџетот односно наредните основни намени во општиот распоред на приходите ги задржуваат своите класификациони броеви од точката 7 односно точката 18 на ова упатство.

На пример, царините се исклучително приход на федерацијата, па не се појавуваат како приход во буџетите на републиките и општините. Поради тоа во нивните буџети по: „вид 3 Такси“ виднаш се искажува: „вид 5. Приходи според посебни сојузни прописи“, т. е. се задржува класификациониот број 5 за тој вид приход и класификационите броеви 51 и 52 за формите на приходи во тој вид.

#### 1. Приходи во билансот на буџетот

7. Во билансот на буџетот приходите се искажуваат на следниот начин:

| Квалификационен број  |                                                                                                                                                                 | И з н о с     |                          |                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------|
| на формата на приходи | на потформата на приходи                                                                                                                                        | П Р И Х О Д И |                          |                              |
| 1                     | 2                                                                                                                                                               | 3             | на потформата на приходи | вкупен на формата на приходи |
| 1                     | 2                                                                                                                                                               | 3             | 4                        | 5                            |
| ВИД 1. ПРИДОНЕСИ      |                                                                                                                                                                 |               |                          |                              |
| 11                    | Придонес од личниот доход од работен однос:                                                                                                                     |               |                          |                              |
|                       | 111 — придонес од личниот доход од работен однос                                                                                                                |               |                          |                              |
|                       | 112 — учество во приходите од придонесот од личниот доход од работен однос на пошироката општествено-политичка заедница                                         |               | ..                       | —                            |
| 12                    | Придонес од личниот доход од земјоделска дејност:                                                                                                               |               |                          |                              |
|                       | 121 — придонес од личниот доход од земјоделска дејност                                                                                                          |               | ..                       |                              |
|                       | 122 — учество во приходите од придонесот од личниот доход од земјоделска дејност на пошироката општествено-политичка заедница                                   |               | ..                       | —                            |
| 13                    | Придонес од личниот доход од самостојно вршење занаетчиски и други стопански дејности:                                                                          |               |                          |                              |
|                       | 131 — придонес од самостојно вршење занаетчиски и други стопански дејности                                                                                      |               | ..                       |                              |
|                       | 132 — учество во приходите од придонесот од самостојно вршење занаетчиски и други стопански дејности — на пошироката општествено-политичка заедница             |               | ..                       | —                            |
|                       | 133 — придонес од самостојно вршење занаетчиски и други стопански дејности кој се плаќа во паушален износ и кој се плаќа во процент од остварениот бруто приход |               | ..                       | —                            |

| 1                         | 2                                                                                                                                                      | 3    | 4 | 5 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|
| 14                        | Придонес од личниот доход од самостојно вршење интелектуални услуги:                                                                                   |      |   |   |
| 141                       | — придонес од личниот доход од самостојно вршење интелектуални услуги                                                                                  | .... |   |   |
| 142                       | — учество во приходите од придонесот од личниот доход од интелектуални услуги на пошироката општествено-политичка заедница                             | .... |   |   |
| 15                        | Придонес од личниот доход од самостојно вршење авторски права, патенти и технички унапредувања:                                                        |      |   |   |
| 151                       | — придонес од личниот доход од авторски права, патенти и технички унапредувања                                                                         | ...  |   |   |
| 152                       | — учество во приходите од придонесот од личниот доход од авторски права, патенти и технички унапредувања на пошироката општествено-политичка заедница. | ...  |   |   |
| 16                        | Придонес од вкупниот приход на граѓаните                                                                                                               |      |   |   |
| 17                        | Придонес од превозничка дејност на странски превозници                                                                                                 |      |   |   |
| Вкупно видот 1. Придонеси |                                                                                                                                                        |      |   |   |

## ВИД 2. ДАНОЦИ

|                        |                                                                                                                     |      |  |  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| 21                     | Данок на промет:                                                                                                    |      |  |  |
| 211                    | — данок на промет на стоки на мало                                                                                  | .... |  |  |
| 212                    | — данок на промет на надоместоци за услуги                                                                          | .... |  |  |
| 213                    | — данок на промет на недвижности и права                                                                            | .... |  |  |
| 214                    | — додатен данок на промет на стоки на мало                                                                          | .... |  |  |
| 215                    | — учество во сојузниот данок на промет на стоки на мало                                                             | .... |  |  |
| 216                    | — учество во приходите од републичкиот данок на промет                                                              | .... |  |  |
| 22                     | Данок на приход од згради                                                                                           |      |  |  |
| 23                     | Данок на приход од имот и имотни права                                                                              |      |  |  |
| 24                     | Данок на орудија за производство во земјоделството и на хибридна лоза                                               |      |  |  |
| 25                     | Данок на приход остварен со употреба на дополнителна работа од други лица                                           |      |  |  |
| 26                     | Данок на наследства и подароци                                                                                      |      |  |  |
| 27                     | Данок на добивка на странски изведувачи на инвестициони работи                                                      |      |  |  |
| 28                     | Данок на добивка на странски лица што вложуваат средства во домашни стопански организации заради заедничко работење |      |  |  |
| Вкупно видот 2. Даноци |                                                                                                                     |      |  |  |

## ВИД 3. ТАКСИ

|                       |                       |  |  |  |
|-----------------------|-----------------------|--|--|--|
| 31                    | Административни такси |  |  |  |
| 32                    | Комунални такси       |  |  |  |
| 33                    | Судски такси          |  |  |  |
| 34                    | Конзуларни такси      |  |  |  |
| 35                    | Царински такси        |  |  |  |
| Вкупно видот 3. Такси |                       |  |  |  |

## ВИД 4. ЦАРИНИ

|                        |        |  |  |  |
|------------------------|--------|--|--|--|
| 41                     | Царини |  |  |  |
| Вкупно видот 4. Царини |        |  |  |  |

| 1                                                            | 2                                                                | 3                                                                               | 4     | 5     |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| ВИД 5. ПРИХОДИ СПОРЕД ПОСЕБНИ СО-<br>ЈУЗНИ ПРОПИСИ           |                                                                  |                                                                                 |       |       |
| 51                                                           | Придонес за користење градско земјиште                           |                                                                                 |       | _____ |
| 52                                                           | Парични казни                                                    |                                                                                 |       | _____ |
| Вкупно видот 5. Приходи според посебни<br>сојузни прописи    |                                                                  |                                                                                 | _____ |       |
| ВИД 6. ПРИХОДИ НА ОРГАНИТЕ И ДРУГИ<br>РАЗНИ ПРИХОДИ          |                                                                  |                                                                                 |       |       |
| 61                                                           | Приходи на органите:                                             |                                                                                 |       | _____ |
|                                                              | 611                                                              | — орган А                                                                       | ....  | _____ |
|                                                              | 612                                                              | — орган Б                                                                       | ....  | _____ |
|                                                              | 613                                                              | — орган В                                                                       | ....  | _____ |
|                                                              | 614                                                              | — орган Г итн.                                                                  | ....  | _____ |
| 62                                                           | Други разни приходи                                              |                                                                                 |       | _____ |
| Вкупно видот 6. Приходи на органите и<br>други разни приходи |                                                                  |                                                                                 | _____ |       |
| ВИД 7. ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА                                 |                                                                  |                                                                                 |       |       |
| 71                                                           | Општи дополнителни средства:                                     |                                                                                 |       | _____ |
|                                                              | 711                                                              | — општи дополнителни средства во процент<br>од сите или од одделни приходи      | ...   | _____ |
|                                                              | 712                                                              | — општи дополнителни средства во опреде-<br>лен износ                           | ...   | _____ |
| 72                                                           | Наменски дополнителни средства:                                  |                                                                                 |       | _____ |
|                                                              | 721                                                              | — наменски дополнителни средства во про-<br>цент од сите или од одделни приходи | ...   | _____ |
|                                                              | 722                                                              | — наменски дополнителни средства во опре-<br>делен износ                        | ...   | _____ |
| Вкупно видот 7. Дополнителни средства                        |                                                                  |                                                                                 | _____ |       |
| ВИД 8. ОТСТАПЕНИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ГРАДОТ            |                                                                  |                                                                                 |       |       |
| 81                                                           | Отстапени приходи за финансирање на градот<br>во определен износ |                                                                                 |       | _____ |
| Вкупно видот 8. Приходи за финансира-<br>ње на градот        |                                                                  |                                                                                 | _____ |       |
| ВИД 9. ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА                                    |                                                                  |                                                                                 |       |       |
| 91                                                           | Вишок на приходите по буџетот од претход-<br>ната година         |                                                                                 |       | ....  |
| 92                                                           | Наплатени приходи од поранешните години                          |                                                                                 |       | ....  |
| Вкупно видот 9. Пренесени средства                           |                                                                  |                                                                                 | _____ |       |
| Вкупно приходи за распоредување (ви-<br>дови 1 до 9)         |                                                                  |                                                                                 |       |       |

8. Во билансот на буџетот се искажуваат, како што е пропишано во членот 13 став 2 и членот 31 од Основниот закон, сите приходи што ѝ припаѓаат на општествено-политичката заедница според тој закон, како и приходите што ѝ припаѓаат врз основа на посебни закони ако со тие посебни закони не е определено поинаку. Во билансот на буџетот на потесната општествено-политичка заедница се искажуваат и приходите односно деловите на при-

ходи што ѝ ги отстапила пошироката општествено-политичка заедница по кој и да било основ.

Согласно на ставот 1 на оваа точка во билансот на буџетот се искажуваат и сите оние приходи кои според Основниот закон или посебни сојузни закони претставуваат приходи на односната општествено-политичка заедница иако со законот со кој се воведени или со посебен закон е предвидено да се користат за определени цели. На пример:

1) иако според одредбата на членот 1 став 2 од Основниот закон за придонесот за користење градско земјиште („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/65 и 23/67), приходите од придонесот за користење градско земјиште можат да се употребаат само за уредување на градско земјиште и за друга комунална изградба што придонесува кон погодно користење на таквото земјиште, општините се должни приходите од придонесот за користење градско земјиште да го искажат во соодветна ставка на билансот на буџетот, бидејќи тие приходи, според одредбата на членот 32 од Основниот закон, претставуваат приходи на општината;

2) во билансот на буџетот на општината се искажуваат приходите што на општините им припаѓаат од премии за осигурување од пожар иако тие приходи општините можат да ги користат, според одредбата на членот 45 од Основниот закон за заштитата од пожар („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/56 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/65) исклучително за потребите на противпожарната заштита;

3) во билансот на буџетот се искажуваат приходите од додатниот данок на промет на стоки на мало воведен од страна на републиката врз основа на овластувањето од Законот за овластување на републиките за воведување додатен данок на промет на стоки на мало („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/66), како и сите други приходи што според Основниот закон или посебни сојузни закони претставуваат приход на општествено-политичката заедница без оглед што тие приходи врз основа на односните закони, одлуки на општинските собранија или одредби на нормативниот дел на буџетот се користат само за определени цели.

Наменската употреба на приходите наведени во ставот 2 на оваа точка општествено-политичките заедници можат да ја обезбедат со основање соодветни фондови или по пат на посебни сметки на кои би се пренесувале уплатените средства на жиро-сметката на буџетот по основ на придонесот за користење градско земјиште, премии од осигурување од пожар и др.

9. Во билансот на буџетот не се искажуваат приходите што, согласно на сојузните закони со кои се воведени, не се сметаат како приходи на буџетот на општествено-политичката заедница, туку како посебна категорија изворни приходи служат за финансирање на определени општествени потреби и задачи заради кои се воведени, и непосредно се уплатуваат во корист на определени општествени фондови или посебни сметки. Во таквите приходи, на пример, спаѓаат:

1) приходите од општинските и републичките придонеси за образование што ги плаќаат граѓаните од својот личен доход, како задолжителен и постојан извор на средствата на заедницата на образованието (општински и републички придонес за образование од личниот доход од работен однос, општински и републички придонес за образование од личниот доход: од земјоделска дејност, од самостојно вршење занаетчиски и други стопански дејности, од самостојно вршење интелектуални услуги и од авторски права, патенти и технички унапредувања). Овие приходи не се искажуваат во билансот на буџетот, бидејќи тие претставуваат автономни извори на приходите на заедницата на образованието и се внесуваат непосредно во фондот на заедницата на образованието.

Во билансот на буџетот не се искажува ниту делот на средствата од општинскиот и републичкиот данок на промет на стоки на мало и услуги, што е утврден како задолжителен и постојан извор на средства за образование и воспитување во смисла на членот 2 став 2 од Општиот закон за финансиските средства за образование и воспитување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/66 и 1/67).

#### Пример:

Ако стопата на општинските придонеси од личниот доход од работен однос изнесувала 4%, а со

општинска одлука е утврдено стопата на општинскиот придонес за образование од личниот доход од работен однос да изнесува 1,5%, во билансот на буџетот на општината се искажува како приход на буџетот само износот што ќе се оствари според стопата од 2,5% по основ на придонесот од личниот доход од работен однос. Средствата што ќе се остварат од општинскиот придонес за образование од личниот доход од работен однос според стопата од 1,5% не се искажува во билансот на буџетот на општината, како ниту во распоредот на приходите во билансот на буџетот, бидејќи тие средства претставуваат автономни приходи на заедницата на образованието и непосредно се уплатуваат во фондот на заедницата на образованието;

или:

Со општинска одлука е утврден општински придонес за образование од личниот доход од земјоделска дејност во височина од 40% од општинскиот придонес од земјоделска дејност. Во овој случај во билансот на буџетот на општината се искажува само делот на приходите од општинскиот придонес од личниот доход од земјоделска дејност во височина од 60%, бидејќи 40% од овој приход претставува приход од општинскиот придонес за образование од личниот доход од земјоделска дејност што ѝ припаѓа на заедницата на образованието и кој непосредно се распоредува во фондот на заедницата на образованието;

2) приходите од чл. 61а и 61б од Основниот закон за јавните патишта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/65 и 7/67) што, во смисла на членот 61д на тој закон се уплатуваат на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство според прописите на републиката;

3) приходите од местен самопридонес заведени во пари, што се уплатуваат непосредно во корист на посебна сметка и можат да се користат само за целите определени со одлуката за воведување местен самопридонес.

10. Во формата приходи: „21. Данок на промет“ одделни потформи на приходи опфаќаат:

1) под „211 — данок на промет на стоки на мало“ — данок на промет на стоки на мало што се плаќа според одредбите на делот А. од Тарифата на сојузниот данок на промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65, 57/65, 4/66, 28/66, 52/66, 5/67, 18/67 и 31/67), како и според тарифата пропишана од страна на република односно општина согласно на членот 5 од Основниот закон за данокот на промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 29/65, 33/65, 57/65, 52/66 и 31/67);

2) под „212 — данок на промет на надоместоци за услуги“ — данок на промет на надоместоци за услуги што се плаќа според одредбите на делот Б. од Тарифата на сојузниот данок на промет, како и според тарифата пропишана од страна на република односно општина согласно на членот 5 од Основниот закон за данокот на промет;

3) под „213 — данок на промет на недвижности и права“ — данок на промет на недвижности и права што се плаќа врз основа на Основниот закон за данокот на промет на недвижности и права („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65);

4) под „214 — додатен данок на промет на стоки на мало“ — додатен данок на промет на стоки на мало воведен од страна на републиката, во смисла на членот 1 од Законот за овластување на републиките за воведување додатен данок на промет на стоки на мало („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/65), заради финансирање на заштитата од штетното дејство на водите снабдување со вода и за потребите на инфраструктурата и школото;

5) под „215 — учество во сојузниот данок на промет на стоки на мало“ — сојузен данок на промет на стоки на мало што ѝ се отстапува на републиката по стопа од 20% врз основа на Законот за отстапување на републиките дел од приходот од сојузен данок на промет на стоки на мало („Службен

лист на СФРЈ“, бр. 35/65) односно дел од тој данок што републиката ѝ го отстапува на општината;

6) под „216 — учество во приходите од републичкиот данок на промет“ — дел од републичкиот данок на промет на стоки на мало односно дел од републичкиот данок на промет на надоместоци за услуги, како и учеството на општините во републичкиот додатен данок на промет, доколку републиката деловите на наведените приходи ѝ ги отстапила на општината.

11. Во видот „6. Приходи на органите и други разни приходи“ — одделни форми на приходи опфаќаат:

1) под „61. Приходи на органите“ — приходи на државните органи остварени со нивна дејност, ако со закон или со прописи донесени врз основа на закон не е определено поинаку (член 22 од Основниот закон). Ако со закон или со пропис донесен врз основа на закон е определено тие приходи да не се внесуваат во буџетот, со тие приходи ќе се постапи на начинот определен со закон или со пропис донесен врз основа на закон

2) под „62. Други разни приходи“ — приходите што не можат да се подведат под видови, форми и потформи на приходи од шемата како што се: приходи од закуп, наплатени трошоци на спорови, камати на орочени средства, враќања по исплати извршени во поранешните години (кои по дополнително извршените пресметки се уплатуваат во корист на буџетот), како и други приходи установени со закон и со прописи донесени врз основа на закон.

12. Приходите или делови од приходите што пошироката општествено-политичка заедница им ги отстапува во целост или делумно (во процент) и под истите услови, освен приходите што ги отстапува како дополнителни средства, на потесните општествено-политички заедници на својата територија според членот 10 од Основниот закон, како и дел од приходите што пошироката општествено-политичката заедница ѝ го отстапува на потесната општествено-политичка заедница за вршење на пренесените функции во смисла на членот 12 од Основниот закон, не се искажуваат во билансот на буџетот на општествено-политичката заедница која тие приходи ги отстапува. Така отстапените приходи се искажуваат, во смисла на членот 13 од Основниот закон, само во билансот на буџетот на општествено-политичката заедница на која тие приходи ѝ се отстапени.

Ако пошироката општествено-политичка заедница во смисла на ставот 1 на оваа точка ѝ отстапи на потесна општествено-политичка заедница дел (во процент) од своите приходи според чл. 10 и 12 од Основниот закон, така отстапените приходи потесната општествено-политичка заедница во билансот на својот буџет ги искажува во соодветна ставка на видот, формата и потформата на приходи како учество во приходите на пошироката општествено-политичка заедница. Приходите што пошироката општествено-политичка заедница во целина им ги отстапува на потесните општествено-политички заедници (како што е случајот со придонесот од вкупниот приход на граѓаните или со републичкиот данок на наследства и подароци) потесната општествено-политичка заедница ги искажува во ставката видови и форми на приходите предвидени за тие видови приходи.

Ако приходите отстапени од страна на федерацијата за финансирање на определени пренесени задачи и функции, републиката за истата цел им ги отстапува во целина или во определен дел (во процент) на општините на својата територија, во билансот на буџетот на републиката се искажува во соодветната ставка на видот, формата и потформата на приходи (како учество во приходите на пошироката општествено-политичка заедница) само дел од приходите што републиката го задржала за финансирање на односните потреби и задачи од републичкиот буџет, додека во билансите на буџе-

тите на општините се искажуваат, како учество во приходите на пошироката општествено-политичка заедница, во соодветната ставка на видот, формата и потформата на приходи — дел од приходите што републиката им го отстапила на општините за финансирање на таквите задачи и потреби.

13. Ако дополнителни средства ѝ се обезбедуваат на република или општина според членот 8 од Основниот закон со отстапување на одделни приходи во целина или делумно (во процент) или во определен износ, таквите одделни приходи се искажуваат во полн износ на соодветните форми и потформи на приходи (бруто) во билансот на буџетот на општествено-политичката заедница која ги отстапува приходите, без оглед на тоа што тие се отстапуваат во целина или делумно како дополнителни средства. Во општиот распоред на приходите, така отстапените приходи како дополнителни средства општествено-политичката заедница што ги отстапила ги искажува глобално, и тоа: ако приходите им се отстапени на други општествено-политички заедници во процент од сите или од одделни приходи — во распоредната група 09—1 односно 10—1 „Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи“ а ако приходите им се отстапени на други општествено-политички заедници во определен износ — во распоредната група 09—2 односно 10—2 „Средства распоредени во определен износ“ на основната намена „09. Општи дополнителни средства на други општествено-политички заедници“ односно основната намена „10. Наменски дополнителни средства на други општествено-политички заедници“.

Отстапените приходи од ставот 1 на оваа точка општествено-политичката заедница на која тие приходи ѝ се отстапени во билансот на буџетот ги искажува глобално во форма на приходи „71. Општи дополнителни средства“ односно во форма на приходи „72. Наменски дополнителни средства“, и тоа: во потформата на приходи 711 односно 721 ако дополнителните средства ѝ се доделени во процент од сите или од одделни приходи, а во потформата на приходи 712 односно 722 ако дополнителните средства ѝ се доделени во определен износ.

14. Приходите што со републички прописи се утврдени како приходи на автономните покраини за финансирање на нивните потреби и задачи во целина или во определен дел (во процент) од одделни видови републички приходи, се сметаат како приходи кои според законот им припаѓаат на автономните покраини. Делот на така отстапените приходи на автономните покраини не се искажува во билансот на републичкиот буџет.

Отстапените приходи во смисла на ставот 1 од оваа точка автономната покраина ги искажува во својот биланс на буџетот како свои приходи во соодветната ставка на видот, формата и потформата на приходи. На пример: придонесот од личниот доход од работен однос под класификациониот број 111 „Придонес од личниот доход од работен однос“, придонесот од личниот доход од земјоделска дејност под класификациониот број 121 „Придонес од личниот доход од земјоделска дејност“ итн.

Меѓутоа, ако отстапените приходи во смисла на ставот 1 на оваа точка автономната покраина врз основа на свои прописи во целина или во определен дел (во процент) од одделни приходи ќе им ги отстапи на општините на својата територија, во билансот на буџетот на автономната покраина ќе се искаже во смисла на ставот 2 од оваа точка само делот од отстапените приходи што автономната покраина го задржала за финансирање на своите задачи и потреби, додека во билансите на буџетите на општините ќе се искаже, како учество во приходите на пошироката општествено-политичка заедница (во соодветните ставки на видот, формата и потформата на приходи), преостанатиот дел од приходите што автономната покраина им ги отстапила на општините на својата територија.

15. Ако средства за финансирање на потребите и задачите на автономните покраини со прописите на републиката се утврдуваат во определен износ, во билансот на буџетот на општествено-политичката заедница што тие средства ги доделува не се врши намалување на приходот за износот на така доделените средства.

Доделените средства во определен износ во смисла на ставот 1 од оваа точка, општествено-политичката заедница што тие средства ги обезбедува ги искажува глобално во општиот распоред на приходите на билансот на буџетот во распоредната група: „09—2 — Средства распоредени во определен износ“ на основната намена „09 — Општи дополнителни средства“ односно во распоредната група: „10—2 — Средства распоредени во определен износ“ на основната намена „10 — Наменски дополнителни средства“ ако средствата се отстапуваат со определена намена.

Средствата отстапени на начинот од ставот 2 на оваа точка се искажуваат во билансот на буџетот на автономната покраина во „Вид 7 — Дополнителни средства“, во распоредната група 712 односно во распоредната група 722 ако средствата се отстапуваат со определена намена.

16. Ако автономната покраина дел од средствата за финансирање на нејзините потреби што ѝ се утврдени во определен износ, им отстапува на општините на својата територија, во билансот на буџетот на автономната покраина така отстапените средства се искажуваат глобално во основната намена „09. Општи дополнителни средства за други општествено-политички заедници“ односно во основната намена „10. Наменски дополнителни средства за други општествено-политички заедници“, а во распоредната група 09—2 односно во распоредната група 10—2 ако средствата се отстапуваат со определена намена.

Средствата отстапени во смисла на ставот 1 на оваа точка од страна на автономната покраина, оп-

штините ги искажуваат во билансот на својот буџет во видот: „7. Дополнителни средства“, и тоа во потформата на приходи 712 односно во потформата на приходи 722 ако средствата се отстапуваат со определена намена.

17. Ако средствата за финансирање на градот се обезбедуваат од страна на републиката или општината на подрачјето на градот со издвојување на републички или општински приходи во целина или делумно (во процент), отстапените приходи на градот не се искажуваат во билансот на буџетот на општината односно републиката која тие приходи ги отстапува.

Отстапените приходи од ставот 1 на оваа точка се искажуваат во билансот на буџетот на градот во соодветната ставка на видот, формата и потформата на приходи како учество во приходите на друга општествено-политичка заедница (на пример, дел од придонесот од личниот доход од работен однос — во ставката 112, дел од придонесот од личниот доход од земјоделска дејност — во ставката 122).

Ако средствата за финансирање на градот се обезбедуваат од републичките или општинските приходи во определен износ, во билансот на буџетот на градот така отстапените приходи се искажуваат во видот: „8 — Отстапени приходи за финансирање на градот“.

Отстапените средства за финансирање на градот во определен износ републиките и општините што тие средства ги отстапуваат ги искажуваат глобално во општиот распоред на приходите во билансот на буџетот во основната намена: „11 — Финансирање на градот“.

## 2. Општ распоред на приходите во билансот на буџетот

19. Општиот распоред на приходите во билансот на буџетот се врши според следната шема:

| Класификационен број                                               |                          | ОПШТ РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ                                     | Износ                    |                       |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| на распоредната група                                              | на распоредната подгрупа |                                                                | на распоредната подгрупа | на распоредната група |
| 1                                                                  | 2                        | 3                                                              | 4                        | 5                     |
| <b>ОСНОВНА НАМЕНА 01. ДЕЈНОСТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ВОСПИТУВАЊЕТО</b> |                          |                                                                |                          |                       |
| 01-1                                                               |                          | Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи |                          | ....                  |
| 01-2                                                               |                          | Средства распоредени во определен износ (освен за инвестиции)  | ....                     | ....                  |
| <b>Вкупно основната намена 01</b>                                  |                          |                                                                |                          |                       |
| <b>ОСНОВНА НАМЕНА 02. НАУЧНА ДЕЈНОСТ</b>                           |                          |                                                                |                          |                       |
| 02-1                                                               |                          | Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи |                          | ....                  |
| 02-2                                                               |                          | Средства распоредени во определен износ:                       |                          |                       |
|                                                                    | 02-2-1                   | — за редовната дејност                                         | ....                     |                       |
|                                                                    | 02-2-2                   | — за посебни намени (освен за инвестиции)                      | ....                     | ....                  |
| <b>Вкупно основната намена 02</b>                                  |                          |                                                                |                          |                       |
| <b>ОСНОВНА НАМЕНА 03. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ</b>               |                          |                                                                |                          |                       |
| 03-1                                                               |                          | (Расчленување како кај основната намена 02)                    |                          |                       |
| 03-2                                                               | 03-2-1<br>03-2-2         |                                                                |                          |                       |
| <b>ОСНОВНА НАМЕНА 04. СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ</b>                          |                          |                                                                |                          |                       |
| (Расчленување како кај основната намена 02)                        |                          |                                                                |                          |                       |

| 1                                                                                              | 2                                                                       | 3 | 4   | 5    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|-----|------|
| ОСНОВНА НАМЕНА 05. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА                                                         |                                                                         |   |     |      |
| (Расчленување како кај основната намена 02)                                                    |                                                                         |   |     |      |
| ОСНОВНА НАМЕНА 06. КОМУНАЛНА ДЕЈНОСТ                                                           |                                                                         |   |     |      |
| (Расчленување како кај основната намена 02)                                                    |                                                                         |   |     |      |
| ОСНОВНА НАМЕНА 07. РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ                                                  |                                                                         |   |     |      |
| 07-1                                                                                           | Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи          |   |     | .... |
| 07-2                                                                                           | Средства распоредени во определен износ:                                |   |     |      |
| 07-2-1                                                                                         | — за редовната дејност                                                  |   | ... |      |
| 07-2-2                                                                                         | — за посебни намени (освен за инвестиции)                               |   | ... |      |
| 07-2-3                                                                                         | — за намените што не можат да се распоредат според други основни намени |   | ... |      |
| ОСНОВНА НАМЕНА 08. НАРОДНА ОДБРАНА                                                             |                                                                         |   |     |      |
| 08-2                                                                                           | Средства распоредени во определен износ                                 |   |     | .... |
| <b>Вкупно основната намена 08</b>                                                              |                                                                         |   |     |      |
| ОСНОВНА НАМЕНА 09 ОПШТИ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ          |                                                                         |   |     |      |
| 09-1                                                                                           | Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи          |   |     | .... |
| 09-2                                                                                           | Средства распоредени во определен износ                                 |   |     | .... |
| <b>Вкупно основната намена 09</b>                                                              |                                                                         |   |     |      |
| ОСНОВНА НАМЕНА 10. НАМЕНСКИ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ      |                                                                         |   |     |      |
| 10-1                                                                                           | (Расчленување како кај основната намена 09)                             |   |     |      |
| 10-2                                                                                           |                                                                         |   |     |      |
| ОСНОВНА НАМЕНА 11. ФИНАНСИРАЊЕ НА ГРАДОТ                                                       |                                                                         |   |     |      |
| 11-2                                                                                           | Средства распоредени во определен износ                                 |   |     | .... |
| <b>Вкупно основната намена 11</b>                                                              |                                                                         |   |     |      |
| ОСНОВНА НАМЕНА 12. ДЕЈНОСТ НА МЕСНИТЕ ЗАЕДНИЦИ                                                 |                                                                         |   |     |      |
| 12-1                                                                                           | (Расчленување како кај основната намена 09)                             |   |     |      |
| 12-2                                                                                           |                                                                         |   |     |      |
| ОСНОВНА НАМЕНА 13. ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И НА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ГРАЃАНИ |                                                                         |   |     |      |
| 13-1                                                                                           | (Расчленување како кај основната намена 09)                             |   |     |      |
| 13-2                                                                                           |                                                                         |   |     |      |



| 1                                                                           | 2                                                              | 3    | 4 | 5    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|---|------|
| <b>ОСНОВНА НАМЕНА 14. НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ</b>                            |                                                                |      |   |      |
| 14-1                                                                        | Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи |      |   | .... |
| 14-2                                                                        | Средства распоредени во определен износ:                       |      |   |      |
| 14-2-21                                                                     | — за текушти вложувања                                         | .... |   |      |
| 14-2-22                                                                     | — за отплати на анuitети                                       | .... |   |      |
| 14-2-23                                                                     | — за исплати на обврски од поранешните години                  | .... |   | .... |
| <b>Вкупно основната намена 14</b>                                           |                                                                |      |   |      |
| <b>ОСНОВНА НАМЕНА 15. ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО</b>                        |                                                                |      |   |      |
| 15-1                                                                        | (Расчленување како кај основната намена 14)                    |      |   |      |
| 15-2                                                                        |                                                                |      |   |      |
| 15-2-21                                                                     |                                                                |      |   |      |
| 15-2-22                                                                     |                                                                |      |   |      |
| 15-2-23                                                                     |                                                                |      |   |      |
| <b>ОСНОВНА НАМЕНА 16. ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО</b>                       |                                                                |      |   |      |
| 16-1                                                                        | Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи |      |   | .... |
| 16-2                                                                        | Средства распоредени во определен износ:                       |      |   |      |
| 16-2-21                                                                     | — за текушти вложувања                                         | .... |   |      |
| 16-2-23                                                                     | — за исплати на обврски од поранешните години                  | .... |   | .... |
| <b>Вкупно основната намена 16</b>                                           |                                                                |      |   |      |
| <b>ОСНОВНА НАМЕНА 17. БУЏЕТСКИ ОБВРСКИ ОД ПОРАНЕШНИТЕ ГОДИНИ</b>            |                                                                |      |   |      |
| 17-2                                                                        | Средства распоредени во определен износ                        |      |   | .... |
| <b>Вкупно основната намена 17</b>                                           |                                                                |      |   |      |
| <b>ОСНОВНА НАМЕНА 18. ИЗДВОЈУВАЊА ВО РЕЗЕРВНИОТ ФОНД</b>                    |                                                                |      |   |      |
| 18-2                                                                        | Средства распоредени во определен износ                        |      |   | .... |
| <b>Вкупно основната намена 18</b>                                           |                                                                |      |   |      |
| <b>ОСНОВНА НАМЕНА 19. НЕРАСПОРЕДЕНИ ПРИХОДИ (текушта буџетска резерва)</b>  |                                                                |      |   |      |
| 19-2                                                                        | Средства распоредени во определен износ                        |      |   | .... |
| <b>Вкупно основната намена 19</b>                                           |                                                                |      |   |      |
| <b>Вкупно распоредени и нераспоредени приходи (основни намени 01 до 19)</b> |                                                                |      |   |      |

19. Општиот распоред на приходите во билансот на буџетот се врши по основните намени.

Во буџетите на сите општествено-политички заедници општиот распоред на приходите се врши на 19 основни намени, кои носат соодветни називи и имаат класификациони броеви од 01 до 19.

20. Во рамките на основната намена, понатамошниот распоред на приходите се врши, по правило, во две распоредни групи, зависно од начинот на распоредот на приходите за основната намена, па:

1) во првата распоредна група се искажуваат средствата кои за соодветната основна намена се

распоредуваат во процент од сите или од одделни приходи, подразбирајќи ги и средствата на распоредените одделни приходи во целина т. е. 100%.

Сите средства распоредени во процент за една определена основна намена, се искажуваат во еден износ, без понатамошно расчленување, бидејќи нормативниот дел од општиот дел на буџетот содржи одредби за тоа кој процент и од кои приходи се распоредува во корист на фондовите, посебните сметки или други корисници односно носители на средствата.

Оваа прва распоредна група може да се појави кај основните намени: 01 до 07, 09, 10 и од 12 до 16,

Класификационен број на оваа распоредна група е цифрата 1, која се става зад класификациониот број на основната намена (на пр.: 01—1, 14—1 и сл.);

2) во втората распоредна група во рамките на основната намена се искажуваат средствата што за таа основна намена се распоредуваат во определен (апсолутен) износ.

Средствата распоредени за една определена основна намена во определен (апсолутен) износ се расчленуваат кај одделни основни намени на определени подгрупи според шемата на распоредот на приходите од точката 18 на ова упатство. Понатамошниот распоред на тие средства според корисниците односно носителите на средствата и по поблиски намени се врши во посебниот дел на буџетот.

Оваа втора распоредна група може да се појави кај сите основни намени, а само таа (без првата распоредна група) се појавува кај основните намени 08, 11, 17, 18 и 19.

Класификационен број на оваа распоредна група е цифрата 2, која се става зад класификационен број на основната намена (на пр.: 03—2, 17—2 и сл.)

21. Во основните намени 02 до 07 во рамките на втората распоредна група: „Средства распоредени во определен износ“ се врши понатамошен распоред на средствата во две распоредни подгрупи, зависно од тоа дали средствата за таа основна намена се распоредуваат во определен (апсолутен) износ за редовната дејност или за посебни намени, па:

1) во првата распоредна подгрупа на распоредната група 2 се искажуваат средствата кои во основните намени 02 до 07 се распоредуваат во определен (апсолутен) износ за вршење на редовната дејност на органите, установите или организациите.

Така распоредените средства, иако, по правило, се распоредуваат во рамките на една основна намена за редовната дејност на повеќе органи, установи или организации, не се расчленуваат понатаму во билансот на буџетот, туку се искажуваат во еден износ, бидејќи поблискиот распоред според корисниците односно носителите на средствата се врши во посебниот дел на буџетот. Ако во одделни буџети се укаже потреба ова понатамошно расчленување по корисници односно носители на средствата да се врши и во билансот на буџетот, такво расчленување може но не мора да се врши.

Класификационен број на оваа распоредна подгрупа е цифрата 1, која се става зад класификационите броеви на основната намена и распоредната група (на пр.: 05—2—1, 06—2—1 и сл.);

2) во втората распоредна подгрупа на распоредната група 2 се искажуваат средствата кои во основните намени 02 до 07 се распоредуваат во определен (апсолутен) износ за посебни намени, освен за инвестиции.

Така распоредените средства, иако тие, по правило, се распоредуваат во рамките на една основна намена за повеќе посебни намени, не се расчленуваат понатаму во билансот на буџетот, туку се искажуваат во еден износ, бидејќи поблискиот распоред за одделни основни намени се врши во посебниот дел на буџетот. Ако во одделни буџети се укаже потреба ова понатамошно расчленување за одделни посебни намени да се врши и во билансот на буџетот, такво расчленување може но не мора да се врши.

Класификационен број на оваа распоредна подгрупа е цифрата 2, која се става зад класификационите броеви на основната намена и распоредната група (на пример: 02—2—2, 05—2—2 и сл.).

22. При општоото распоредување на приходите во билансот на буџетот на одделни основни намени, треба да се придржува кон следното:

1) класификацијата на основните намени од 01 до 07 во шемата е извршена, со нужни отстапувања, во согласност со Номенклатурата за распоредување на стопанските и други организации според дејностите, која е составен дел од Правилникот за распо-

редување на корисниците на општествен имот според нивните дејности („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/62 и 12/63 и „Службен лист на СФРЈ“ бр. 26/64, 50/64, 11/65 и 13/65). Ако при распоредувањето на приходите на одделни поблиски намени се појави сомневање во која основна намена спаѓа таа поблиска намена, треба да се послужи со наведената номенклатура. Така на пример, средствата за некој ученички дом или обдониште се распоредуваат во основната намена „04. Социјални грижи“ согласно со предвидениот распоред на дејностите во наведената номенклатура, без оглед на тоа што во нормативниот дел од општиот дел на буџетот може да биде определено дека носител на тие средства е секретаријатот за просвета

Распоредувањето на приходите во основните намени од 01 до 07 се врши според следното:

— во основната намена „01. Дејност образование и воспитување“ се искажуваат средствата што општествено-политичката заедница ѝ ги обезбедува на заедницата на образованието како дополнителни средства за образование и воспитување во смисла на членот 2 став 3 од Општиот закон за финансиските средства за образование и воспитување. Во распоредната група 01—1 се искажуваат средствата што општествено-политичката заедница ѝ ги обезбедува на заедницата на образованието во процент од своите приходи, а во распоредната група 01—2 ако средствата се обезбедуваат во определен износ.

Средствата што општествено-политичката заедница ѝ ги обезбедила на заедницата на образованието за инвестиции или набавка на опрема не се искажуваат во оваа основна намена, туку во основната намена: „14. Нестопански инвестиции“:

— во основните намени: „02. Научна дејност“, „03. Културно-просветна дејност“, „04. Социјални грижи“, „05. Здравствена заштита“ и „06. Комунална дејност“ во распоредната подгрупа „за редовната дејност“ се искажуваат средствата што на установите на општествените служби од тие дејности им се распоредуваат со буџетот во определен (апсолутен) износ на име надоместок за услугите што тие установи ги вршат, односно на име надоместок за нивната дејност врз основа на договор или по некој друг правен основ (на пример, врз основа на акт на собранието на општествено-политичката заедница што ја основало установата);

— во основната намена „07. Работа на државните органи“ во распоредната подгрупа: „средства за редовната дејност“ се искажуваат средствата што се распоредуваат со буџетот во определен (апсолутен) износ за личните расходи и материјалните трошоци на државните органи.

Како лични расходи, во смисла на Основниот закон за средствата за работа на органите на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/64, 57/65 и 1/67), се подразбираат личните доходи и другите видови лични расходи.

Како материјални трошоци, во смисла на Основниот закон за средствата за работа на органите на управата, се подразбираат: трошоци за набавка на потрошен материјал и ситен инвентар кој не спаѓа во опрема; трошоци за огрев, осветление и одржување чистота на службени простории; трошоци за поштенско-телеграфско-телефонски услуги; трошоци за закуп и редовно одржување на деловни простории; трошоци за набавка на стручни публикации и литература и за печатење службени материјали; патните и други слични трошоци според прописите за надоместоките на тие трошоци; трошоци за осигурување и текушто одржување на опрема, како и други слични трошоци потребни за вршење на редовната дејност на државниот орган.

Како материјални трошоци се сметаат и средствата за амортизација на опрема, ако со пропис на општествено-политичката заедница е предвидена амортизација на опремата на државниот орган;

2) искажувањето на распоредените средства во основните намени од 09 до 12 се врши на начинот од точ. 12 до 17 на ова упатство;

3) во основната намена „14. Нестопански инвестиции“ се искажуваат распоредените средства за нестопански инвестиции, во кои спаѓаат изградбата на болници, училишта, управни и станбени згради, средствата за опрема на државни органи и слично.

Распоредната група „14-2 Средства распоредени во определен износ“ се расчленува на три подгрупи: од кои првите две: „за текушти вложувања“ и „за отплата на анuitети“ опфаќаат распоредени средства за набавка односно изградба на нестопански инвестиции што ќе се извршат во текуштата година и средства за исплата на анuitети по кредитите добиени за нестопански инвестиции кои втасуваат во текуштата буџетска година.

Во оваа основна намена под посебната распоредна подгрупа: „за исплати на обврските од поранешните години“ се искажуваат средствата распоредени за исплата на сите обврски по основот на нестопански инвестиции што се втасани, а не се намирани во претходната и поранешните години. Овие мерила се применуваат и при распоредувањето на средствата во основната намена: „15. Инвестиции во стопанството“;

4) во основната намена „15. Инвестиции во стопанството“ се искажуваат средствата што општествено-политичката заедница, во смисла на членот 7 од Основниот закон, ги распоредила за вложувања во стопански инвестиции. Во оваа основна намена се предвидуваат и средства за исплата на обврски што ја товарат општествено-политичката заедница по склучените заеми односно дадените гаранции за стопански организации;

5) во основната намена „16. Интервенции во стопанството“ се искажуваат средствата распоредени за разни регреси и премии што општествено-политичката заедница им ги дава на определени стопански организации врз основа на посебни прописи, како и средствата за унапредување одделни стопански дејности, на пример: за геолошко-рударски истражувања, за унапредување на водостопанството, за унапредување на земјоделството и шумите, за мерките за заштита од ерозија и поплави, и слично;

6) во основната намена „17. Буџетски обврски од поранешните години“ се искажуваат средствата распоредени за исплата на обврските втасани а не намирани во претходната и поранешните години, освен за исплата на обврските по основот на нестопански инвестиции, инвестиции во стопанството и интервенции во стопанството, бидејќи средствата за тие обврски се искажуваат во соодветните основни намени: „14. Нестопански инвестиции“, „15. Инвестиции во стопанството“ и „16. Интервенции во стопанството“;

7) во основната намена „18. Издвојувања во резервниот фонд“ се искажуваат средствата распоредени за резервниот фонд на општествено-политичката заедница;

8) во основната намена „19. Нераспоредени приходи (текушта буџетска резерва)“ се искажуваат нераспоредениот дел приходи на општествено-политичката заедница, кои во текот на годината служат за дополнителен распоред за покривање на непредвидените или недоволно предвидените потреби во буџетот.

23. Во распоредната подгрупа „за посебни намени (освен за инвестиции)“ се искажуваат средствата кои со буџетот се распоредуваат во определени (апсолутни) износи за подмирување определени потреби, извршување определени задачи и обврски на општествено-политичката заедница, кои не спаѓаат во редовната дејност на установите на општествените служби и државните органи макар што се сврзани со нивната дејност.

Средствата што се распоредуваат за набавка на опрема и за инвестиции воопшто, не се искажуваат

во оваа распоредна подгрупа, туку во соодветната основна намена 14 или 15.

Така, на пример, во распоредната подгрупа „за посебни намени (освен за инвестиции)“ се искажуваат средствата распоредени:

1) во основната намена „02. Научна дејност“ — средства што се обезбедуваат за научни истражувања, за изработка на разни научни елаборати, за признанија на научните работници, за организирање научни состаноци и слично;

2) во основната намена „03. Културно-просветна дејност“ — за финансирање дејности што не се сметаат за редовни дејности на културно-просветните установи (организирање уметнички изложби и состаноци, откуп на уметнички и воопшто музејски вредности, признанија на научните и просветните работници, помагање разни уметнички и просветни акции, издавање одделни публикации од пошироко значење и слично);

3) во основната намена „04. Социјални грижи“ — за намените, како што се: инвалиднина и други примана на воените инвалиди од војните, надоместоци на носителите на ордени и споменици, издржување штитеници сместени во социјални установи, издржување на социјално загрозени деца, помош на семејствата чии хранители се наоѓаат на задолжителна воена служба, помош за школување на децата жртви на фашистичкиот терор, социјални помошти по разни други основи и слично;

4) во основната намена „05. Здравствена заштита“ — за спречување и сузбивање на заразни болести и епидемии, за здравствена заштита на воените инвалиди од војните, за плаќање болнички и здравствени трошоци на социјално загрозени лица што ја товарат општествено-политичката заедница според посебни прописи, за санитарна заштита и мерките на јавната хигиена, како и за други акции и мерки за здравствена заштита;

5) во основната намена „06. Комунална дејност“ — за одржување и уредување улично осветление, за одржување и уредување на паркови и зелени површини, за одржување чистота во градот, за одржување канализацијата и за обележување улици и знакови на сообраќајот, за трошоците во врска со иселување по правосилни решенија и за уривање грабди и покрај постоењето на по правосилни решенија и за уривање грабди и покрај постоењето на урбанистички план и слично;

6) во основната намена „07. Работа на државните органи“ покрај втората распоредна подгрупа: „за посебни намени (освен за инвестиции)“ предвидена е и трета распоредна подгрупа: „за намени што не можат да се распоредат по други основни намени“.

Во распоредната подгрупа „за посебни намени (освен за инвестиции)“ се искажуваат распоредените средства за подмирување определени потреби или извршување задачи што ѝ се сродни на дејноста на државните органи, а кои не спаѓаат во нивната редовна дејност (функционални расходи), како што се: надоместоци на изборните лица, трошоци за прослави на државни празници, трошоци за спроведување вонредни акции и анкети, трошоци за спроведување избори и слично.

Во распоредната подгрупа „за намени што не можат да се распоредат по други основни намени“ се искажуваат средствата кои поради својата специфичност не можат да се подведат под други основни намени предвидени во општиот распоред на приходите во билансот на буџетот, та кои, како исклучок, ќе се појават само во буџетите на некои општествено-политички заедници. Во оваа распоредна подгрупа ќе се искажат, на пример: трошоците на меѓународната техничка соработка, надоместоците за национализиран имот средствата за иселенички прашања и слично.

24. Средствата што општествено-политичките заедници ги здружуваат заради заденичко финан-

сирање определени општествени потреби и задачи според чл. 100 до 103 на Основниот закон, ги искажуваат тие општествено-политички заедници во општиот распоред на приходите во билансот на буџетот во соодветните основни намени.

Распоредените средства во општиот распоред на приходите во билансот на буџетот на општествено-политичките заедници за финансирање на овие заеднички потреби и задачи не се искажуваат во билансот на приходите на буџетот на општествено-политичката заедница што го презела финансирањето на тие заеднички потреби и задачи. Овие средства се пренесуваат непосредно од буџетот на општествено-политичките заедници што ги даваат овие средства, во корист на жиро-сметката на органот, организацијата или фондот на кои им е доверено подмирувањето на тие потреби односно извршувањето на тие задачи во смисла на членот 103 од Основниот закон.

По исклучок од одредбата на ставот 2 на оваа точка, во буџетот на град што е поделен на општини, здружените средства на општините заради финансирање определени потреби од заеднички интерес за општините на подрачјето на градот, во смисла на членот 104 од Основниот закон, се искажуваат во билансот на буџетот на приходите на градот во соодветната ставка за вид, форма и потформа на приходот ако ова финансирање се врши со отстапување одделни приходи во целина или делумно, а ако средствата за финансирање на заедничките потреби на подрачјето на градот се обезбедуваат со отстапување во определен износ, овие средства се искажуваат во билансот на буџетот на приходите на градот како отстапени приходи за финансирање на градот во определен износ.

Ако финансирањето на определени заеднички потреби на општините на подрачјето на градот, согласно со склучениот договор или спогодба на општините на подрачјето на градот, се врши преку некој орган на општината, организација или фонд, издвоените средства за финансирање на заедничките потреби не се искажуваат во билансот на приходите на буџетот на општините чиј орган, организацијата или фонд ја презел обврската за финансирање заедничките потреби и задачи, туку овие средства од буџетот на општините, кои овие средства ги отстапуваат, се пренесуваат во корист на жиро-сметката на органот, организацијата или фондот на кои им е доделено подмирување на тие потреби односно извршување на тие задачи.

#### IV. ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД БУЏЕТОТ

##### 25. Посебниот дел од буџетот содржи:

1) искажани приходи на посебниот дел од буџетот;

2) распоред на приходите на посебниот дел од буџетот.

26. Приходите на посебниот дел од буџетот се искажуваат во еден (вкупен) износ. Овие приходи претставуваат вкупни приходи на буџетот намалени за износите на приходите што во општиот распоред на приходите во билансот на буџетот се распоредени по основни намени во процент од сите или од одделни приходи во корист на фондовите, посебните сметки или други корисници односно носители на средствата.

27. Распоредот на приходите на посебниот дел од буџетот, во рамките на општиот распоред на приходите во општиот дел од буџетот, содржи распоред на приходите по корисници и поблиски намени, освен приходите што во општиот дел на буџетот се распоредени во процент на одделни фондови, на посебни сметки и по основни намени, и понатаму не се распоредуваат.

Распоредот на приходите на посебниот дел од буџетот се врши по раздели, при што еден раздел ги опфаќа сите средства што му се распоредуваат на еден корисник односно носител на средствата.

Обележувањето на разделите се врши со броеви, почнувајќи од бројот 1.

Во секој раздел распоредот на приходите се врши по основни намени, а потоа во рамките на секоја основна намена — по поблиски намени.

Основната намена се означува со истиот класификационен број со кој таквата основна намена е означена во општиот распоред на приходите во билансот на буџетот.

Поблиските намени се искажуваат во позиции. Обележувањето на позиција се врши со броеви, почнувајќи од бројот 1. Кон бројот на позицијата се става и класификациониот број на распоредната група или распоредната подгрупа во која се опфатени средствата за таа позиција (поблиска намена) во општиот распоред на приходите во билансот на буџетот.

На пример, распоредот на приходите во посебниот дел на буџетот по раздели може да биде ваков:

| Број на позицијата | Распоредна група или подгрупа | ОСНОВНА И ПОБЛИСКА НАМЕНА | И з н о с     |                     |
|--------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|
|                    |                               |                           | на позицијата | на основната намена |
| 1                  | 2                             | 3                         | 4             | 5                   |

#### РАЗДЕЛ 1. СЕКРЕТАРИЈАТ

##### Основна намена 01 — Дејност образование и воспитување

|   |      |                                           |      |  |
|---|------|-------------------------------------------|------|--|
| 1 | 01-2 | На Осумогодишното училиште „Вук Караџиќ“  | .... |  |
| 2 | 01-2 | На Училиштето за дополнително образование | .... |  |

Вкупно основната намена 01

##### Основна намена 02 — Научна дејност

|   |        |                               |      |  |
|---|--------|-------------------------------|------|--|
| 3 | 02-2-2 | Награди на научните работници | .... |  |
|---|--------|-------------------------------|------|--|

Вкупно основната намена 02

| 1                                                     | 2      | 3                                                                                 | 4     | 5 |
|-------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| <b>Основна намена 03 — Културно-просветна дејност</b> |        |                                                                                   |       |   |
| 4                                                     | 03-2-1 | На Народната библиотека                                                           | ..... |   |
| 5                                                     | 03-2-1 | На Домот на културата                                                             | ..... |   |
| 6                                                     | 03-2-2 | Стипендии                                                                         | ..... |   |
| 7                                                     | 03-2-2 | Трошоци за гостување на театри                                                    | ..... |   |
| 8                                                     | 03-2-2 | Публикација на едиција за настанокот на градот                                    | ..... |   |
| 9                                                     | 03-2-2 | Награди на тематски трудови                                                       | ..... |   |
| <b>Вкупно основната намена 03</b>                     |        |                                                                                   |       |   |
| <b>Основна намена 04 — Социјални грижи</b>            |        |                                                                                   |       |   |
| 10                                                    | 04-2-1 | На Детското летувалиште                                                           | ..... |   |
| 11                                                    | 04-2-1 | На Училишната кујна                                                               | ..... |   |
| 12                                                    | 04-2-1 | На Старскиот дом                                                                  | ..... |   |
| 13                                                    | 04-2-2 | Помош на жртвите на фашистичкиот терор                                            | ..... |   |
| 14                                                    | 04-2-2 | Помошти за социјално загрозени лица                                               | ..... |   |
| 15                                                    | 04-2-2 | Стипендии за дефектни деца                                                        | ..... |   |
| <b>Вкупно основната намена 04</b>                     |        |                                                                                   |       |   |
| <b>Основна намена 05 — Здравствена заштита</b>        |        |                                                                                   |       |   |
| 16                                                    | 05-2-2 | Лекување на социјално загрозени лица                                              | ..... |   |
| 17                                                    | 05-2-2 | Трошоци за превентивна заштита                                                    | ..... |   |
| <b>Вкупно основната намена 05</b>                     |        |                                                                                   |       |   |
| <b>Основна намена 06 — Комунална дејност</b>          |        |                                                                                   |       |   |
| 18                                                    | 05-2-2 | Улично осветление                                                                 | ..... |   |
| 19                                                    | 05-2-2 | Одржување зеленило                                                                | ..... |   |
| 20                                                    | 05-2-2 | Одржување чистота                                                                 | ..... |   |
| 21                                                    | 05-2-2 | Вонредни чистења на градот                                                        | ..... |   |
| 22                                                    | 05-2-2 | Одржување на канализацијата                                                       | ..... |   |
| 23                                                    | 05-2-2 | Ознака на улиците и сообраќајни знаци                                             | ..... |   |
| 24                                                    | 05-2-2 | Уривање на незаконита градба                                                      | ..... |   |
| 25                                                    | 05-2-2 | Урбанистички план                                                                 | ..... |   |
| 26                                                    | 05-2-2 | Други комунални расходи                                                           | ..... |   |
| <b>Вкупно основната намена 06</b>                     |        |                                                                                   |       |   |
| <b>Основна намена 07 — Работа на државните органи</b> |        |                                                                                   |       |   |
| 27                                                    | 06-2-1 | За редовната дејност на државните органи                                          | ..... |   |
| 28                                                    | 06-2-2 | Надоместок на изборните лица                                                      | ..... |   |
| 29                                                    | 06-2-2 | Надоместок на претседателот на собранието                                         | ..... |   |
| 30                                                    | 06-2-2 | Надоместок на членовите на советите и комисиите                                   | ..... |   |
| 31                                                    | 06-2-2 | Патни трошоци на изборните лица и комисии                                         | ..... |   |
| 32                                                    | 06-2-2 | Трошоци за одржување избори и собири на избирачи                                  | ..... |   |
| 33                                                    | 06-2-2 | Трошоци за прослави на државни празници                                           | ..... |   |
| 34                                                    | 06-2-2 | Трошоци од умножување и објавување материјали на собранието, советите и комисиите | ..... |   |
| 35                                                    | 06-2-2 | Трошоци на приемот на делегации и други трошоци на репрезентацијата               | ..... |   |
| 36                                                    | 06-2-2 | Надоместок за вршење банкарски работи                                             | ..... |   |
| 37                                                    | 06-2-2 | За фондот на заедничката потрошувачка на органите на управата                     | ..... |   |
| <b>Вкупно основната намена 07</b>                     |        |                                                                                   |       |   |

| 1                                                                                                   | 2       | 3                                                                  | 4    | 5 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|------|---|
| <b>Основна намена 12 — Дејност на месните заедници</b>                                              |         |                                                                    |      |   |
| 38                                                                                                  | 12-2    | На месните заедници                                                | .... |   |
| <b>Вкупно основната намена 12</b>                                                                   |         |                                                                    |      |   |
| <b>Основна намена 13 — Дејност на општествено-политичките организации и здруженијата на граѓани</b> |         |                                                                    |      |   |
| 39                                                                                                  | 13-2    | На Општинскиот одбор на ССРН                                       | .... |   |
| 40                                                                                                  | 13-2    | На Сојузот на борците                                              | .... |   |
| 41                                                                                                  | 13-2    | На Општинскиот одбор на Црвен крст                                 | .... |   |
| 42                                                                                                  | 13-2    | На Друштвото за грижи за децата                                    | .... |   |
| 43                                                                                                  | 13-2    | На Друштвото на младите горани                                     | .... |   |
| 44                                                                                                  | 13-2    | На Народната техника                                               | .... |   |
| 45                                                                                                  | 13-2    | На Туристичкиот сојуз                                              | .... |   |
| 46                                                                                                  | 13-2    | На Спортското друштво „Победа“                                     | .... |   |
| 47                                                                                                  | 13-2    | На Сојузот на извидувачите                                         | .... |   |
| <b>Вкупно основната намена 13</b>                                                                   |         |                                                                    |      |   |
| <b>Основна намена 14 — Нестопански инвестиции</b>                                                   |         |                                                                    |      |   |
| 48                                                                                                  | 14-2-21 | За изградба на болници                                             | .... |   |
| 49                                                                                                  | 14-2-21 | За набавка на опрема                                               | .... |   |
| 50                                                                                                  | 14-2-21 | Експропријација на земјиште за училиште на ученици во стопанството | .... |   |
| 51                                                                                                  | 14-2-23 | Исплата на обврски по поднесени ситуации за изградба на болница    | .... |   |
| <b>Вкупно основната намена 14</b>                                                                   |         |                                                                    |      |   |
| <b>Основна намена 15 — Инвестиции во стопанството</b>                                               |         |                                                                    |      |   |
| 52                                                                                                  | 15-2-22 | Отплата на анuitетите по гаранции за стопански организации         | .... |   |
| <b>Вкупно основната намена 15</b>                                                                   |         |                                                                    |      |   |
| <b>Основна намена 17 — Буџетски обврски од поранешните години</b>                                   |         |                                                                    |      |   |
| 53                                                                                                  | 17-2    | Буџетски обврски од поранешните години                             | .... |   |
| <b>Вкупно основната намена 17</b>                                                                   |         |                                                                    |      |   |
| <b>Основна намена 18 — Издвојувања во резервниот фонд</b>                                           |         |                                                                    |      |   |
| 54                                                                                                  | 18-2    | Издвојувања во резервниот фонд                                     | .... |   |
| <b>Вкупно основната намена 18</b>                                                                   |         |                                                                    |      |   |
| <b>Основна намена 19 — Нераспоредени приходи (текушта буџетска резерва)</b>                         |         |                                                                    |      |   |
| 55                                                                                                  | 19-2    | Текушта буџетска резерва                                           | .... |   |
| <b>Вкупно основната намена 19</b>                                                                   |         |                                                                    |      |   |
| <b>Вкупно разделот 1 (позиции 1 до 55)</b>                                                          |         |                                                                    |      |   |

| 1                            | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------------------|---|---|---|---|
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 1 |   |   |   |   |
| Секретаријат                 |   |   |   |   |
| — за редовната дејност       |   |   |   |   |
| — за другите намени          |   |   |   |   |
| Вкупно разделот 1            |   |   |   |   |

## РАЗДЕЛ 2. ГЕОДЕТСКА УПРАВА

(да се продолжи со наредниот број од позицијата, и на крајот по последната распоредна група односно подгрупа да се даде рекапитулација на разделот 2)

## РАЗДЕЛ 3. ОПШТИНСКИ СУД

(спрема забелешката кон разделот 2)

## РАЗДЕЛ 4. ОПШТИНСКО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО

(спрема забелешката кон разделот 2)  
итн.

## V. ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКАТА ЗАЕДНИЦА И НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЦАТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

28. Како посебен прилог кон буџетот задолжително се составува „Преглед на вкупните приходи на буџетот на општествено-политичката заедница и на средствата на заедницата за образование“ Овој преглед се составува според следниот образец:

| Реден број | ВИД ПРИХОДИ                                                                   | Приходи на буџетот | Средства за финансирање на заедницата за образование |                       |              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|            |                                                                               |                    | изворни средства                                     | дополнителни средства | вкупно (3+4) |
| 1          | 2                                                                             | 3                  | 4                                                    | 5                     | 6            |
| 1          | Придонеси                                                                     |                    |                                                      |                       |              |
| 2          | Даноци                                                                        |                    |                                                      |                       |              |
| 3          | Други приходи од буџетот                                                      |                    | xxx                                                  |                       |              |
| 4          | Дополнителни средства во определен износ:                                     |                    |                                                      |                       |              |
|            | а) од буџетот                                                                 | xxx                | xxx                                                  |                       |              |
|            | б) од средствата на републичката односно покраинската заедница за образование | xxx                | xxx                                                  |                       |              |
| 5          | Вкупно:                                                                       |                    |                                                      |                       |              |

Во образецот од ставот 1 на оваа точка се искажуваат:

1) приходите од билансот на буџетот што ѝ припаѓаат на општествено-политичката заедница (колони 3);

2) изворните (автономните) приходи на заедницата на образованието (колони 4);

3) дополнителните средства на заедницата на образованието (колони 5);

4) вкупниот износ на изворните и дополнителните средства на заедницата на образованието.

Во колоната 3 „Приходи на буџетот“ се искажуваат приходите искажани во билансот на буџетот, и тоа:

— под ред. бр. 1 „Придонеси“ — вкупните приходи од придонесот од личните доходи;

— под ред. бр. 2 „Даноци“ — вкупните приходи од даноци;

— под ред. бр. 3 „Други приходи на буџетот“ — вкупните приходи искажани по видовите на приходи под ред. бр. 5 до 9 на билансот на буџетот;

— под ред. бр. 5 „Вкупно“ — вкупните приходи искажани во ставката: „Вкупни приходи за распоред (видови 1 до 9)“ на билансот на буџетот.

Во колоната 4 „Изворни средства“ под ред. бр. 1 и 2 се искажува делот на средствата од придонесот од личниот доход од работен однос и од данокот на промет на стоки на мало и услуги, што се установени како задолжителен и постојан извор на средствата за образование и воспитување според членот 2 ст. 1 и 2 од Општиот закон за финансиските средства за образование и воспитување, а кои средства не се искажани во билансот на буџетот како приходи на општествено-политичката заедница.

Во колоната 5 „Дополнителни средства“ под ред. бр. 1, 2 и 3 се искажуваат средствата што општествено-политичката заедница ѝ ги обезбедила на заедницата на образованието во процент од приходот од придонеси, даноци или други приходи на буџетот како дополнителни средства што ѝ се отстапуваат на заедницата на образованието според членот 2 став 3 од Општиот закон за

финансиските средства за образование и воспитување.

Во колоната 5 „Дополнителни средства“ под ред. бр. 4 под а) се искажуваат средствата што општествено-политичката заедница ѝ ги обезбедила на заедницата на образованието во определен износ од своите буџетски приходи, а под ред. бр. 4 под б) на оваа колона се искажуваат средствата што републиката или покраинската заедница на образованието ѝ ги отстапува на заедницата на образованието како дополнителни средства за образование и воспитување за територијата на таа општина.

Во овој образец не се искажуваат средствата на заедницата на образованието што се формираат од средствата наведени во членот 2 став 4 на Општиот закон за финансиските средства за образование и воспитување.

29. Во смисла на членот 52 од Основниот закон органот на управата на општествено-политичката заедница надлежен за работите на буџетот ѝ го доставува буџетот (општиот и посебниот дел, како и посебниот прилог од точката 28 на ова упатство) на Службата на општественото книговодство кај која има жиро-сметка, во рок од 15 дена од денот на донесувањето на буџетот.

30. Со денот на влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи Упатството за составување на буџетот на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/64, 55/65 и 45/66).

31. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 4-10438/1  
22 ноември 1967 година  
Белград

Сојузен секретар  
за финансии,  
Јанко Смоле, с. р.

## 630

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

## РЕШЕНИЕ

### ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Базни хемиски. Фосфорна киселина, техничка — — — — JUS H.B1.017

Чисти хемиски. Винска киселина — — — — JUS H.G3.011

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1968 година.

Бр. 22-8998/1  
22. ноември 1967 година  
Белград

Директор  
на Југословенскиот завод  
за стандардизација,  
Славољуб Виторовиќ, с. р.

## 631.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

## РЕШЕНИЕ

### ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПНЕУМАТИЧКИ ВОДОВИ ЗА КОЧНИЦИ НА ДРУМСКИ ВОЗИЛА И ДРУГИ ПНЕУМАТИЧКИ ИНСТАЛАЦИИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

— Продолжено колено за спојки со затиснувачки конус. Форма и мери — — — — JUS M.B6.914

— Продолжено редукционо колено за спојки со затиснувачки конус. Форма и мери — — — — JUS M.B6.915

— Трикрак чатал за спојки со затиснувачки конус. Форма и мери — — — — JUS M.B6.916

— Продолжен трикрак чатал за спојки со затиснувачки конус. Форма и мери — — — — JUS M.B6.917

— Продолжен редукционен трикрак чатал за спојки со затиснувачки конус. Форма и мери — — — — JUS M.B6.918

— Подолг трикрак чатал за спојки со затиснувачки конус. Форма и мери — — — — JUS M.B6.919

— Редукционен трикрак чатал за спојки со затиснувачки конус. Форма и мери — — — — JUS M.B6.920

— Четирикрак чатал за спојки со затиснувачки конус. Форма и мери — — — — JUS M.B6.921

— Продолжен редукционен четирикрак чатал за спојки со затиснувачки конус. Форма и мери — — — — JUS M.B6.923

— Увртно колено. Форма и мери — — — — JUS M.B6.924

— Цевни спојки и приклучоци на челниот систем. Општи одредби и преглед — — — — JUS M.B6.940

— Увртно колено за спојки на челниот систем. Форма и мери — — — — JUS M.B6.956

— Продолжено колено за спојки на челниот систем. Форма и мери — — — — JUS M.B6.957

— Продолжено редукционо колено за спојки на челниот систем. Форма и мери — — — — JUS M.B6.958

— Трикрак чатал за спојки на челниот систем. Форма и мери — — — — JUS M.B6.959

— Подолг трикрак чатал за спојки на челниот систем. Форма и мери — — — — JUS M.B6.960

— Продолжен трикрак чатал за спојки на челниот систем. Форма и мери — — — — JUS M.B6.961

— Редукционен специјален трикрак чатал за спојки на челниот систем. Форма и мери — — — — JUS M.B6.962

— Продолжен редукционен трикрак чатал за спојки на челниот систем. Форма и мери — — — — JUS M.B6.963

— Редукционен трикрак чатал за спојки на челниот систем. Форма и мери — — — — JUS M.B6.964

— Редукционен специјален четирикрак чатал за спојки на челниот систем. Форма и мери — — — — JUS M.B6.965

— Четирикрак чатал за спојки на челниот систем. Форма и мери — — — — JUS M.B6.966

— Подолг четирикрак чатал за спојки на челниот систем. Форма и мери — — — — JUS M.B6.967

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.



3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1968 година.

Бр. 14-8885/1

22. ноември 1967 година  
Белград

Директор  
на Југословенскиот завод  
за стандардизација,  
Славољуб Виторовиќ, с. р.

632

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

### РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МАЧКАЛКИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Мачкалки со плоската глава — JUS M.C4.611  
Мачкалки со тркалеста глава — JUS M.C4.612  
Мачкалки со конична глава — JUS M.C4.613  
Мачкалки со инкаеста глава — JUS M.C4.614

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се применуваат од 1 јули 1968 година.

Бр. 14-8886/1

22. ноември 1967 година  
Белград

Директор  
на Југословенскиот завод  
за стандардизација,  
Славољуб Виторовиќ, с. р.

633.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

### РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАС- ТА НА МЕТОДИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ХАРТИЈА И КАРТОН

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Испитување на хартија и картон:  
Определување содржина на влага  
(метода на сушење) — — — — JUS H.N8.206  
Климатизирање мостри на стан-  
дардни услови (20/65) — — — — JUS H.N8.207  
Определување на капиларно впи-  
вање течност (метода Клем) — — JUS H.N8.223  
Определување отпорност на хар-  
тија за бранест слој (fluting) спрема  
притисок (CNT-метода) — — — — JUS H.N8.224  
Определување на граматура — JUS H.N8.225

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на

Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1968 година.

Бр. 08-9003/1

22. ноември 1967 година  
Белград

Директор  
на Југословенскиот завод  
за стандардизација,  
Славољуб Виторовиќ, с. р.

634

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

### РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ДОЗВО- ЛЕНИ ОТСТАПУВАЊА КАЈ МЕРИТЕ НА РАМКИ ЗА ШАСИИ НА ДРУМСКИ ВОЗИЛА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Рамки на шасии за друмски возила:

Дозволеност отстапувања кај мерите  
за рамки — — — — JUS M.N2.047

Дозволеност отстапувања кај мери-  
те за надолжни носачи на рамки — JUS M.N2.048

Дозволеност отстапувања кај мери-  
те за попречни носачи на рамки — JUS M.N2.049

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се применуваат од 1 јули 1968 година.

Бр. 15-8884/1

22. ноември 1967 година  
Белград

Директор  
на Југословенскиот завод  
за стандардизација,  
Славољуб Виторовиќ, с. р.

635.

Врз основа на чл. 35 и 36 ст. 1 и 2 од Законот за Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65 и 47/66), во согласност со Сојузниот извршен совет гувернерот на Народната банка на Југославија донесува

### РЕШЕНИЕ ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ОПТЕК НА БАНКНОТИ- ТЕ ОД 100 СТАРИ ДИНАРИ СО ДАТУМИТЕ НА ИЗДАНИЕТО 1 МАЈ 1955 ГОДИНА И 1 МАЈ 1963 ГОДИНА

1. Народната банка на Југославија од 1 декември 1967 година до 31 јануари 1968 година ќе ги повлече од оптек банкнотите од 100 стари динари со датумите на изданието 1 мај 1955 година и 1 мај 1963 година и ќе ги замени со ковани пари од изданието што е во тек.

2. Од 1 февруари 1968 година банкнотите што врз основа на ова решение се повлекуваат од оптек ќе престанат да бидат законско средство за плаќање.

3. Народната банка на Југославија ќе врши замена на банкнотите што врз основа на ова решение престанале да бидат законско средство за плаќање — во рок од понатамошни три месеци т. е. до 30 април 1968 година заклучно.

4. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 86

2 ноември 1967 година  
Белград

**Народна банка на Југославија**

Гувернер,

— др **Никола Миљаниќ, с. р.**

636

## ОБЈАВА

**НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА КАНДИДАТИТЕ ИЗБРАНИ ВО ОПШТИНСКИТЕ СОБРАНИЈА ЗА ПРАТЕНИЦИ ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА**

Врз основа на членот 105 став 1 во врска со членот 158 од Законот за изборот на сојузните пратеници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/67), Сојузната изборна комисија ги

## ОБЈАВУВА

ИМИЊАТА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРАТЕНИЦИ ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА ИЗБРАНИ НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ВО ОПШТИНСКИТЕ СОБРАНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА 69 — МУРСКА СОБОТА

Општинската изборна комисија за избор на сојузни пратеници за Изборната единица 69 — Мурска Собота утврди, врз основа на изборните акти, дека на 3 декември 1967 година на дополнителните избори во општинските собранија на подрачјето на Изборната единица 69 — Мурска Собота се избрани кандидатите за пратеници за Сојузниот собор, и тоа:

- 1) кандидатот Вуец Петер, од Љубљана;
- 2) кандидатот Лутар Карел, од Мурска Собота.

Бр. 355

4 декември 1967 година  
Белград

**Сојузна изборна комисија**

Секретар,

**Бошко Кецман, с. р.**

Претседател,

**Тихомир Јаниќ, с. р.**

## РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 71 од Законот за сојузни органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

## РЕШЕНИЕ

**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ**

Се назначува Владимир Роловиќ, досегашен извонреден и ополномоштен амбасадор во Јапонија, за советник на државниот секретар за надворешни работи.

Б бр. 182

15 ноември 1967 година  
Белград

**Сојузен извршен совет**

Претседател,

**Мика Шпиљак, с. р.**

Врз основа на членот 17 став 6 од Законот за измени и дополнеија на Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/65 и 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

## РЕШЕНИЕ

**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СЕКРЕТАРОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ**

Се назначува Душан Јосиповиќ, самостоен советник во Стручната служба на Сојузниот извршен совет, за советник на секретарот на Сојузниот извршен совет.

Б. бр. 183

15 ноември 1967 година  
Белград

**Сојузен извршен совет**

Претседател,

**Мика Шпиљак, с. р.**

Врз основа на членот 50 од Законот за Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“ бр. 12/65 и 47/66), Сојузниот извршен совет донесува

## РЕШЕНИЕ

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВИЦЕГУВЕРНЕР НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА**

Се именува за вицегувернер на Народната банка на Југославија Бранислав Чолановиќ, генерален директор на Стопанската банка во Белград.

Б. бр. 184

15 ноември 1967 година  
Белград

**Сојузен извршен совет**

Претседател,

**Мика Шпиљак, с. р.**

Врз основа на членот 48 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/65 и 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

## РЕШЕНИЕ

**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ**

Се назначува Светозар Пеповски, досегашен потсекретар во укинатиот Сојузен секретаријат за труд, за советник на Сојузниот извршен совет.

Б. бр. 193

15 ноември 1967 година  
Белград

**Сојузен извршен совет**

Претседател,

**Мика Шпиљак, с. р.**

Врз основа на точката 3 од Одлуката за основањето и работата на Советот за координација на информативните дејности за странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/64), Сојузниот извршен совет донесува

## РЕШЕНИЕ

### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА КООРДИНАЦИЈА НА ИНФОРМАТИВНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА СТРАНСТВО

1. Во Советот за координација на информативните дејности за странство се именуваат:

за претседател:

Мирко Остојќ, секретар за информации на Сојузниот извршен совет;

за членови:

1) Бранко Дамјановиќ, помошник сојузен секретар за внатрешни работи;

2) Јосип Дефранчески, главен и одговорен уредник на Редакцијата на програмата за странство на РТВ Белград;

3) Чедомир Џомба, директор на „Yugoslavia-Public“;

4) Јосип Франиќ, секретар на Комисијата за меѓународна соработка на Централниот совет на ССЈ;

5) Енвер Хумо, началник на одделение во Секретаријатот за информации на Сојузниот извршен совет;

6) Петар Ивачиќ, помошник директор на Новинската агенција Танјуг;

7) Душан Мариќ, генерален секретар на Туристичкиот сојуз на Југославија;

8) Јован Мариновиќ, секретар на Секретаријатот за информативна служба на Сојузната скупштина;

9) Бора Мирковиќ, секретар на Комисијата за меѓународна соработка и врски на Сојузната конференција на ССРНЈ;

10) Љубо Пауновиќ, секретар на Службата за информации на Сојузната стопанска комора;

11) Лука Солдиќ, заменик началник на Одделението за меѓународни врски на ЦК СКЈ;

12) Ѓуро Станковиќ, претседател на Сојузната комисија за прашања на иселениците;

13) Душан Вејновиќ, претседател на Сојузната комисија за културни врски со странство;

14) Драгољуб Вуица, помошник началник на Управата за информации на Државниот секретаријат за надворешни работи;

15) Александар Вукотиќ, генерал-мајор, началник во политичката управа на ЈНА.

2. Се разрешуваат досегашниот претседател и членовите кои со ова решение не се именувани за Советот за координација на информативната дејност за странство.

Б. бр. 185

15 ноември 1967 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 12 од Законот за Југословенската лотарија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/62 и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), Сојузниот извршен совет донесува

## РЕШЕНИЕ

### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НЕКОИ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЛОТАРИЈА

1. Се разрешуваат од функцијата член на Советот на Југословенската лотарија Мара Рупена-Осолник и Стеван Узелац.

2. Се именуваат за членови на Советот на Југословенската лотарија:

1) проф. др Јовица Патрновиќ, генерален секретар на Централниот одбор на Југословенскиот црвен крст;

2) проф. Милутин Шакиќ, претседател на Сојузниот одбор на Сојузот на слепите на Југославија.

Б. бр. 191

15 ноември 1967 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Мика Шпиљак, с. р.

### ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ УРАДНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА

„Урадни лист Социјалистичке Републике Словеније“ во бројот 7 од 27 февруари 1967 година објавува:

**Закон** за придонесите и даноците на граѓаните (пречистен текст);

**Закон** за републичкиот данок на промет на стоки на мало (пречистен текст);

**Закон** за изборите на одборници на општинските собранија (пречистен текст);

**Закон** за изборите на пратеници на Собранието на СР Словенија (пречистен текст).

Во бројот 8 од 4 март 1967 година објавува:

**Правилник** за постапката за издавање стручни оцени за инвестиционата техничка документација и изградените објекти и атестот за работните подготовки и уредите за механизизиран погон;

**Правилник** за постапката за издавање атест за средствата и опремата за лична заштита за кои не е пропишан југословенски стандард и за стручните оцени за средствата и опремата за лична заштита од увозот;

**Наредба** за заштита на земјиштето на туристичко-рекреационото подрачје Коловец;

**Заклучок** на Собранието на Комуналната заедница на социјалното осигурување на земјоделците Љубљана за задолжителниот придонес на осигурените лица-земјоделци во трошоците при користењето на одделни видови здравствени услуги.

Во бројот 9 од 9 март 1967 година објавува:

**Уредба** за измени и дополненија на Уредбата за издатоците за патни и други трошоци што на републичките органи им се признаваат во материјални трошоци;

**Одлука** за премиите за кравјо млеко во 1967 година;

**Правилник** за инвестиционата техничка документација што инвеститорот мора да ја приложи кон барањето за водостопанска согласност и за водостопанска дозвола, како и за тоа што мора да содржи решението за водостопанската согласност односно водостопанската дозвола;

**Наредба** за податоците што ги содржи пријавата на изградените водостопанските објекти и уреди.

Во бројот 10 од 16 март 1967 година објавува само прописи на општинските собранија.

Во бројот 11 од 23 март 1967 година објавува:

**Заклучок** за определување дополнителни средства на општините;

**Решение** за разрешување и именување член на Комисијата на СР Словенија според членот 195 од Основниот закон за пензиското осигурување;

**Решение** за именување директор на Општата водна заедница Савиња во Цеље;

**Решение** за именување директор на Општата водна заедница Соча во Нова Горица;

**Решение** за претставниците на општествената заедница во Галерискиот совет на Модерната галерија во Љубљана;

**Решение** за претставниците на општествената заедница во Музејскиот совет на Народниот музеј во Љубљана;

**Решение** за претставниците на општествената заедница во Музејскиот совет на Словенскиот етнографски музеј во Љубљана;

**Решение** за претставниците на општествената заедница во Музејскиот совет на Техничкиот Музеј на Словенија во Љубљана.

Во бројот 12 од 30 март 1967 година објавува:

**Закон** за распределба на средствата за патишта на подрачјето на СР Словенија;

**Закон** за дополненија на Законот за јавните патишта;

**Закон** за измени и дополненија на Законот за Друмскиот фонд на СР Словенија;

**Одлука** за формирање и избор на Комисија за државната безбедност;

**Одлука** за согласноста на финансискиот план на Друмскиот фонд на СР Словенија за 1967 година;

**Одлука** за потврда на финансискиот план на Водниот фонд на СР Словенија за 1967 година;

**Одлука** за потврда на програмата на Водниот фонд на СР Словенија за периодот од 1967 до 1970 година;

**Одлука** за потврда на завршната сметка на Друмскиот фонд на СР Словенија за 1966 година;

**Одлука** за согласноста на завршната сметка на Водниот фонд на СР Словенија за 1966 година;

**Одлука** за потврда на завршната сметка на републичките заеднички резерви на стопанските организации за 1966 година;

**Одлука** за потврда на завршната сметка на дополнителните средства на републичките заеднички резерви на стопанските организации за 1966 година;

**Заклучок** за комисијата за проучување на предлозите за измена на Уставот на Социјалистичка Република Словенија;

**Заклучок** за именување Републичка изборна комисија во Љубљана за избор на одборници на општинските собранија;

**Заклучок** за разрешување на републичкиот секретар за финансии;

**Заклучок** за определување републички функционер кој ќе ја врши должноста на републички секретар за финансии;

**Заклучок** за избор на судија на Вишиот стопански суд во Љубљана;

**Заклучок** за разрешување и именување претставници на општествената заедница што ги именува Собранието на СР Словенија во Советот на Правниот факултет во Љубљана;

**Решение** за укинување на Комисијата на Извршниот совет за решавање на актуелни организациони и систематски прашања во органите за внатрешни работи во СР Словенија;

**Решение** за определување установи за вршење специјални лекарски прегледи на работници што вршат работи при кои постои поголема несигурност од оштетување и здравствени повреди;

**Упатство** за измени и дополненија на Упатството за обрасците за вршење одделни дејствија според Законот за изборите на пратеници на Собранието на СР Словенија.

Во бројот 13 од 6 април 1967 година објавува:

**Закон** за жичарниците;

**Закон** за внатрешни работи;

**Решение** за измени во составот на некои општински изборни комисии за избор на пратеници во Собранието на Социјалистичка Република Словенија;

**Заклучок** за усогласување на пензиите со движењето на животните трошоци во 1967 година;

**Заклучок** за граничниот износ на најниските пензиски примања и за височината на заштитниот додаток;

**Заклучок** за валоризационите коефициенти за пресметување на личните доходи од поранешните години на нивото на личните доходи во 1966 година;

**Заклучок** за височина на додатокот за помош и нега на инвалиди на трудот;

**Заклучок** за определување делот на придонесот за инвалидско и пензиско осигурување што им припаѓа на комуналните заедници за социјално осигурување на работниците за трошоците за професионална рехабилитација и за запослување на инвалидите на трудот;

**Заклучок** за финансискиот план на Фондот на инвалидското и пензиското осигурување за 1967 година;

**Заклучок** за финансискиот план на Фондот за додатокот на деца за 1967 година.

## СОДРЖИНА:

Страна

|     |                                                                                                                                                       |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 629 | Упаство за начинот на искажувањето на приходите и за нивното распоредување во буџетот на општествено-политичката заедница — — — — —                   | 1097 |
| 630 | Решение за југословенските стандарди од областа на хемиската индустрија — — — — —                                                                     | 1112 |
| 631 | Решение за југословенските стандарди за пневматички водови за кочници на друмски возила и други пневматички инсталации — — — — —                      | 1112 |
| 632 | Решение за југословенските стандарди за мачкалки — — — — —                                                                                            | 1113 |
| 633 | Решение за југословенските стандарди од областа на методите за испитување на хартија и картон — — — — —                                               | 1113 |
| 634 | Решение за југословенските стандарди за дозволени отстапувања кај мерите на рамки за шаши на друмски возила — — — — —                                 | 1113 |
| 635 | Решение за повлекување од оптек на банкнотите од 100 стари динари со датумите на изданието 1 мај 1955 година и 1 мај 1963 година — — — — —            | 1113 |
| 636 | Објава на Сојузната изборна комисија за кандидатите избрани во општинските собранија за пратеници за Сојузниот собор на Сојузната скупштина — — — — — | 1114 |